



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба,
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 31 декември 1991

Скопје

Број 59

Год. XLVII

Претплатата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 60
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

1205.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од натамошно издржување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Митров Аспарух Димитар од Струмица,
2. Пролиќ Урош Воин, од Црвенка,
3. Димовски Дончо Звонко, од с. Зелениково.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Стефановски Благо Љупчо од с. Габрово, во траење од 2 месеца,
2. Алиоски Шакир Азис од с. Лабунште, во траење од 2 месеца,
3. Цветанов Томислав Сашо од Скопје, во траење од 3 месеци,
4. Хајдар Алит Раиф од Охрид, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 3 години на осудените лица:

1. Дамчевски Алексо Стојан од Скопје, во траење од 1 година и 6 месеци,
2. Трајковски Ѓорѓи Дејан од Скопје, во траење од 1 година и 2 месеца,
3. Трајковски Ѓорѓи Даниел од Скопје, во траење од 8 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1533

27 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

1206.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за системот на финансирање на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91 и 55/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1992 ГОДИНА

Член 1

До донесувањето на Републичкиот буџет за 1992 година, а најдолго до 31 март 1992 година, се врши привремено финансирање на функциите на Република Македонија.

Член 2

Привременото финансирање врз основа на оваа одлука, се врши во висина на приходите остварени во последните три месеци од 1991 година, во вкупен износ од 4.900.000.000 динари.

Привремено финансирање се врши и од сметката за намиравање на обврските по сојузни прописи во висина на приходите остварени во последните три месеци од 1991 година, во вкупен износ од 2.000.000.000 динари.

Распоредот на средствата од ставовите 1 и 2 на овој член го утврдува Министерството за финансии со тримесечен план.

Член 3

Приходите што ќе се остварат и расходите кои ќе се извршат во периодот на привременото финансирање, се составен дел на Републичкиот буџет за 1992 година.

Член 4

Извршувањето на средствата по одделни намени и корисници се врши согласно со Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1991 година и Одлуката за распоредување на задржаните приходи од основниот данок на промет и наплатените царини, други давачки и лежарина што се оценува да се остварат во 1991 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5216/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1207.

Врз основа на член 122 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личен доход за пензиското и инвалидското осигурување од 1 декември 1991 година се утврдува на 18%.

Член 2

Како основица за пресметување и плаќање на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување се зема остварениот личен доход на работниците кај правните лица.

Член 3

За осигурениците за кои се утврдува само чист личен доход, придонесот за пензиското и инвалидското осигурување се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 4

За осигурениците кои навремено не се пријавиле во пензиското и инвалидското осигурување или навреме не го плаќале придонесот, како основица на осигурување за пресметување и плаќање на придонесот служи личниот доход или основицата на осигурување на денот на поднесувањето на барањето, односно на денот на намирување на придонесот.

За осигурениците од став 1 на овој член кои немаат личен доход, односно основица за осигурување, за пресметување и плаќање на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување служи основицата според стручната квалификација определена со општ акт на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 1991 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5266/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1208.

Врз основа на член 122 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 13/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ОД 1 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 декември 1991 година се утврдува по стапки од:

- а) 9,00% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци;
- б) 7,50% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци;
- в) 6,00% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци;
- г) 4,50% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци;
- д) 3,00% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци;
- е) 1,50% за вршење на работи и задачи на кои ефективно поминати 12 месеци се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци.

Член 2

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење се пресметува од личниот доход на вработените на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење, а се плаќа од доходот на организацијата.

Член 3

Уплатата на придонесот од доходот по стапките од член 1 на оваа одлука од обврзниците се врши при поднесувањето на периодичните пресметки и завршната сметка.

Член 4

За обврзниците за плаќање на придонесот за стажот што се смета со зголемено траење за кој се утврдени правата и кои не го платиле дополнителниот придонес, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за овој стаж ќе служат личниот доход и стапките на придонесот на денот на плаќањето на придонесот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 декември 1991 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5265/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1209.

Врз основа на член 67 став 2 и член 71 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

Задолжително здравствено осигурување**Член 1**

Стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за основна здравствена заштита на осигурениците — работници од член 12 точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 17 од Законот за здравствена заштита изнесува 8,600% од остварениот бруто личен доход.

На осигурениците од став 1 на овој член на кои им се утврдува само нето личен доход, придонесот се пресметува со пресметана нето стапка од 14,694%.

На граѓаните на кои не им се утврдува личен доход, основица за пресметување и плаќање на придонесот претставува даночна основица на осигуреникот.

Основицата за пресметување на придонесот од ставовите 2 и 3 на овој член не може да биде помала од висината на пената на работната сила со најнизок степен на сложеност.

До утврдувањето на коефициентите на сложеност на трудот со посебни прописи, односно со колективен договор, основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување не може да биде пониска од најниската цена на работната сила, коригирана со следниве коефициенти на сложеност на трудот:

I степен на стручна подготовка	1,00
II степен на стручна подготовка — ПК	1,20
III степен на стручна подготовка — непод. полно средно	1,50

IV степен на стручна подготовка — сред. струч. подг.	1,70
V степен на стручна подготовка — сред. стр. подг. со спец.	2,00
VI ₁ степен стручна подготовка — виша стр. подг.	2,30
VI ₂ степен стручна подготовка — виш. стр. подг. со спец.	2,60
VII ₁ степен стручна подготовка — висока стр. подг.	3,00
VII ₂ степен на струч. подг. — спец. и м-р на науки	3,80
VIII степен на струч. подг. — д-р на науки	4,00

Ако при исплатата на личните доходи не се постигне најниската цена на работната сила утврдена со колективниот договор, како основица за пресметување на придонесот се зема реално остварената најниска цена на работната сила, која не може да биде пониска од износот на загарантираниот личен доход.

Член 2

Стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за основна здравствена заштита на осигурениците од членот 12 точка 9 од Законот за здравствена заштита се утврдува на 14,694% од нето износот на пензијата, односно надоместокот.

Член 3

Стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за основна здравствена заштита на осигурениците од член 12 точки 10, 12, 13, 14 и 15 од Законот за здравствена заштита се утврдува на 12,465% од загарантираниот нето личен доход.

Член 4

Стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за основна здравствена заштита на осигурениците од член 12 точка 11 од Законот за здравствена заштита се утврдува на 12,465% од износот на стипендијата, но не помалку од загарантираниот личен доход.

Придонесот го плаќа организацијата, односно органот што ја обезбедува стипендијата истовремено со исплатата на стипендијата.

Член 5

Придонесот за задолжително здравствено осигурување за основна здравствена заштита на лицата од член 12 точка 16 од Законот за здравствена заштита се утврдува во висина на динарска противвредност на 100 германски марки месечно по званичниот курс што се применува во Република Македонија на денот на плаќањето.

Член 6

Придонесот за задолжително здравствено осигурување на лицата од член 12 точки 18 и 20 од Законот за здравствена заштита се утврдува во висина на динарската противвредност на 50 германски марки по званичниот курс на марката што се применува во Република Македонија на денот на плаќањето.

Придонесот за задолжително здравствено осигурување на лицата од член 12 точка 19 од Законот за здравствена заштита се утврдува во висина на динарска противвредност на 50 германски марки месечно по званичниот курс на марката што се применува во Република Македонија на денот на плаќањето.

За странските државјани од член 12 точка 19 од Законот за здравствената заштита кои ги стипендира Република Македонија, придонесот за здравствена заштита се утврдува во висина од 12,465% од износот на стипендијата, но не помалку од загарантираниот личен доход.

Член 7

Стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за лицата од член 12 точки 21 и 22 од Законот за здравствена заштита се утврдува на 7,500% од износот на загарантираниот личен доход.

Член 8

Стапката на придонесот за задолжително здравствено осигурување за основна здравствена заштита на осигурениците — земјоделци од член 12 точка 4 од Законот за здравствена заштита се утврдува на 15,000% од остварениот личен доход од вршење на земјоделска дејност, односно катастарскиот приход.

Дополнително задолжително осигурување

Член 9

Стапката на придонесот за дополнително задолжително осигурување за здравствена заштита во случај на повреда на работа и професионално заболување на осигурениците од член 12 точки 1 до 8, 11, 17 и 18 од Законот за здравствена заштита се утврдува на 0,500%. Основицата за пресметување на придонесот од доходот на правните лица претставува остварениот доход, односно добивката. Основицата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од доходот на правните лица претставува остварениот доход валоризиран со процентот на кумулативниот пораст во Републиката согласно со член 17 став 2 од Законот за данокот од доход.

За обврзниците на придонесот од став 1 на овој член кои не остваруваат доход, односно добивка, основицата за пресметување на придонесот претставува бруто личен доход.

Член 10

Стапката на придонесот за дополнително задолжително осигурување на осигурениците неземјоделци, сопственици на земјоделско земјиште се утврдува на 10,000% од катастарскиот приход.

Член 11

Стапката на придонесот за дополнително задолжително осигурување на осигурениците од член 12 од Законот за здравствена заштита кои според прописите за самостојно вршење на дејности со личен труд вршат дополнителна дејност се утврдува на 2,000% од личниот доход остварен со дополнителната дејност, односно од даночната основица.

Член 12

Придонесот за дополнително задолжително осигурување на осигурениците од член 12 од Законот за здравствена заштита кои освен себе осигуруваат повеќе од четири члена на семејството, се утврдува на 2,000% од просечниот личен доход остварен во стопанството во Републиката во последното тримесечје за секој нареден член на семејството над четвртиот.

Член 13

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одлуките за стапките на придонесите за здравствена заштита донесени од Собранијата на самоуправните интересни заедници за здравствена заштита.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5264/1

26 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1210.

Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 36/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА**

1. Се разрешува од должноста судија на Општинскиот суд во Струмица Лазар Караколев, по сопствено барање сметано од 31 декември 1991 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5210/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1211.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое се именуваат:

Богољуб Јовев,
Илкер Мустафа,
Александар Донев,
д-р Кирил Апостолов и
Дончо Пулурков.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Гоце Димитров доктор на медицина, вработен во АД „Алкалоид“ — Скопје,
прим. Зоран Јарчевски, доктор по стоматологија, вработен во Здравствениот дом „Железничар“ — Скопје,

Драги Арсов, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Љупчо Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

д-р Бојан Шоптрајанов, професор по хемија на Природноматематичкиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5204/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1212.

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

1. Се разрешува од функцијата заменик на јавниот обвинител на Македонија Јован Трпеновски, по сопствено барање, сметано од 31 декември 1991 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5207/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1213.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 209 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за избор на претседател и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 10/91), во точка 1 потточка 7 во Комисијата за финансирање и буџет, наместо Бранко Блажевски треба да стои Петар Гошев, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5212/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1214.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ“ СКОПЈЕ**

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за производство на филмови „Вардар филм“ се избираат:

Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Мето Јовановски, артист во Драмскиот театар — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5199/1

26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1215.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ- НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СКОПЈЕ

1. За претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура — Скопје, се именува Миодраг Атанасиевски, професор во УСО „Браќа Миладиновци“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5200/1

26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1216.

Врз основа на член 39 став 1 алинеја 1 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76, 30/77, 6/81, 46/82, 11/87, 12/89, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ ВО ОПШТИНСКОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО ТЕТОВО

1. Се разрешува од функцијата заменик на јавниот обвинител во Општинското јавно обвинителство во Тетово Занко Стојменов, по сопствено барање сметано од 1 февруари 1992 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5208/1

26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1217.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВ- НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО- ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБО- ЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија, поради истекот на времето за кое се именувани:

Борис Маневски,
Афродита Мимидиновска и
Велимир Ивановски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија, се именуваат:

д-р Душан Трпчевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

д-р Јован Николов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Зорица Велковска, секретар на РО на Синдикатот на работниците од здравствената и социјалната заштита.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5201/1

26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1218.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 15/86), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ- ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ- ТОТ НА РО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ „ВАРДАР ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на РО за производство на филмови „Вардар филм“ — Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани:

Лепосава Петровска,
Петар Костовски и
Перо Кеџкаровски.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на РО за производство на филмови „Вардар филм“ — Скопје, се именуваат:

Коле Луловски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Томислав Османли, новинар во списанието „21“ — Скопје и

Горан Стефановски, вонреден професор на Факултетот за драмски уметности — Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5203/1

26 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1219.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија бр. 40/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје, поради истекот на времето за кое се именуваат:

Радмила Мадевска,
Предраг Акимовски и
Ратко Катувески.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје, се именуваат:

д-р Мирољуб Шукарев, директор на Републичкиот фонд за развој,
м-р Шабан Превала, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Томислав Стефковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5205/1

26 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1220.

Врз основа на член 89 точка 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 35/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87, 24/88, 10/90 и 11/91), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СУДИЈА НА ОПШТИНСКИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

1. Се разрешува од должноста судија на Општинскиот суд во Струмица Франц Ташев, по сопствено барање сметано од 31 октомври 1991 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5209/1

26 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1221.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 209 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ И СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ

1. Во Одлуката за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници („Службен весник на Република Македонија“ број 32/91), во точка 1 потточка 5 во Комисијата за заштита на човековата околина, наместо Јосиф Таневски, претседател на Еколошкото друштво „Опстанок“ — Скопје, треба да стои Љупчо Групче, претседател на друштвото на еколозите на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5211/1

26 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1222.

Врз основа на член 12 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87 и 36/89), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

1. Се разрешуваат од должноста претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ поради истекот на времето за кое се именуваат и тоа:

а) претседател
проф. д-р Драги Данев,
б) членови
Мирко Апостоловски,
д-р Владо Ивановски,
д-р Димитар Јуруковски,
д-р Ристо Лозановски,
д-р Никола Узунов,
д-р Фредерика Поповска,
Нијази Лимановски,
д-р Петко Ѓорѓиевски,
д-р Сејфедин Сулејмани,
д-р Бобек Шуклев,
проф. д-р Благој Попов и
д-р Тодор Џунов.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, се именуваат:

а) за претседател
акад. д-р Александар Матковски,

б) за членови:

проф. д-р Александар Гичевски, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје,
проф. д-р Аксенти Грнарв, професор на Електротехничкиот факултет — Скопје,
Иван Дејанов, доктор по медицина, виш предавач на Медицинскиот факултет,

Ратка Димитрова, пратеник во Собранието на Република Македонија,
акад. Евгениј Димитров,

проф. д-р Димитар Мирчев, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

проф. д-р Апостол Поцевски, професор на Градежниот факултет во Скопје,

проф. д-р Томе Саздов, професор на Филолошкиот факултет во Скопје,

проф. д-р Аслан Селмани, пратеник во Собранието на Република Македонија,

проф. д-р Горѓи Ставриќ, професор на Медицинскиот факултет во Скопје,

проф. д-р Томислав Тодоровски, професор на Филолошкиот факултет во Скопје и

проф. д-р Благој Ханџиски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5206/1

26 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1223.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 декември 1991 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕМЕЈ И КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1991 ДО 1995 ГОДИНА

I

Во Програмата за премеј и катастар на недвижностите во периодот од 1991 до 1995 година („Службен весник на СРМ“ бр. 47/90) во главата I став 2 после зборот „Виница“ буквата „и“ се заменува со записка и после зборот „Тетово“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и Кавадарци“.

II

Во глава II во насловот А став 2 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: „и Кавадарци“.

Во точка 1 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „на непрмереното подрачје на општина Титов Велес која ги опфаќа следниве 47 КО: Слп, Белештевица, Бузакново, Сливник, Рлевци, Дреново, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Горно Врановци, Лисиче, Мелница, Црешнево, Калиново, Нежилово, Папрадиште, Ореше, Богомила, Бистрица, Согле, Мокрени Габровник, Ораовдол, Оморани, Теово, Крива Круша, Плевење, Мартолци, Стари Град, Ново Село, Бусилци, Витанци, Ораовец, Грчиште, Свеќани, Скачинци, Двориште, Крајници, Војница, Долно Врановци, Избор, Поменово, Смиловци, Владиловци, Попадија, Кривно, Подлес и Степанци на вкупна површина од 92625 хектари и“ се заменуваат со зборовите: „на непрмереното подрачје на општина Кавадарци која ги опфаќа следниве 24 КО: Мрзен, Ораовец, Фариш, Кесендре, Грбовец, Драдња, Добротини, Шешково, Галиште, Праведник, Кошани, Горниково, Драгожел, Строгово, Крнево, Чемерско, Бохула, Радња, Конопиште, Бошава, Куманичево, Божанчиште, Клиново, Рокден и Мрежичко, на вкупна површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на површина од 625 хектари“.

Во точка 2 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „општина Титов Велес, на површина од 92625 хектари“ се заменуваат со зборовите: „општина Кавадарци, на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на површина од 625 хектари“.

вадарци, на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на површина од 625 хектари“.

Во точка 3 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „на непрмереното подрачје на општина Титов Велес која опфаќа 47 КО (поименично дадени во точка бр. 1), на површина од 92625 хектари и една“ се заменуваат со зборовите: „на непрмереното подрачје на општина Кавадарци, која опфаќа 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), на површина од 83478 хектари, и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на површина од 625 хектари“.

Во точка 4 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „на подрачјето на општина Титов Велес, на 47 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 92625 хектари и една“ се заменуваат со зборовите: „на подрачјето на општина Кавадарци на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500 на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон во размер 1:1000, на површина од 625 хектари“.

Во точка 5 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „општина Титов Велес на 47 КО (поименично дадени во точка бр. 1), на површина од 92625 хектари и“ се заменуваат со зборовите: „општина Кавадарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на површина од 625 хектари“.

Во точка 6 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „општина Титов Велес, на 27 КО (Габровник, Ораовдол, Теово, Крива Круша, Ново Село, Стари Град, Мартолци, Плевење, Оморани, Степанци, Поменово, Смиловци, Попадија, Кривно, Владиловци, Избор, Долно Врановци, Војница, Бусилци, Витанци, Ораовец, Грчиште, Скачинци, Крајници, Подлес, Двориште и Свеќани), во размер 1:25000, на површина од 48533 хектари и“ се заменуваат со зборовите: „општина Кавадарци на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон во размер 1:1000, на површина од 625 хектари“.

Во точка 7 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „општина Титов Велес, на 27 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 48533 хектари и“ се заменуваат со зборовите: „општина Кавадарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон во размер 1:1000 на површина од 625 хектари“.

Во точка 8 по зборовите: „600 хектари“; зборовите: „општина Титов Велес, на 27 КО (поименично дадени во точка бр. 6), во размер 1:2500, на површина од 48533 хектари и една“ се заменуваат со зборовите: „општина Кавадарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1), во размер 1:2500, на површина од 83478 хектари и 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон во размер 1:1000, на површина од 625 хектари и во размер 1:2500 на површина од 6441 хектари“.

Во точка 9 по зборовите: „од 2366 хектари“; зборовите: „општина Титов Велес, на 27 КО (поименично дадени во точка бр. 6), на површина од 48533 хектари“ се заменуваат со зборовите: „општина Кавадарци, на 24 КО (поименично дадени во точка бр. 1) на површина од 83478 хектари и дел од 3 КО (Кавадарци, Ваташа и Глишиќ) — градежен реон на површина од 625 хектари“.

Во точка 10 по зборовите: „(КО Кисела Вода 1)“ буквата „и“ се заменува со точка записка, а на крајот на текстот точката се брише и се додаваат зборовите: „и општина Кавадарци, на 3 КО: Кавадарци, Ваташа и Глишиќ“.

Во точка 11 по зборовите: „4001 хектар“ буквата „и“ се заменува со точка записка, а на крајот на текстот точката се брише и се додаваат зборовите:

„и општина Кавадарци, дел од КО Кавадарци, на површина од 625 хектари.“

Во точка 12 по зборовите: „4001 хектар“ буквата „и“ се заменува со точка запирка, а на крајот на текстот точката се брише и се додаваат зборовите: „и општина Кавадарци, дел од КО Кавадарци, на површина од 625 хектари.“

Во главата II — во насловот В став 1 по зборот „Скопје“ буквата „и“ се заменува со запирка, а по зборот „Виница“ се додаваат зборовите: „и Кавадарци.“

Во алинеја 3 по зборовите: „нивелманска мрежа“ буквата „и“ се брише и се додава нова алинеја која гласи:

„во општина Кавадарци, дел од КО: Кавадарци, Глишиќ и Ваташа (градежен реон) ќе се обноват, дополнат, постават, одредат и пресметаат координати и коти на геодетски точки на полигонометриска и нивелманска мрежа и“.

Во алинеја 4 по зборот „Битола“ буквата „и“ се заменува со запирка, а по зборот „Скопје“ точката се брише и се додаваат зборовите: „и Кавадарци“.

III

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-5205/1
26 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с. р.

1224.

Врз основа на член 1 од Законот за мерките што можат да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањето на тековите на општествената репродукција во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 55/91) Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1991 ГОДИНА

1. Насочувањето и користењето на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Република Македонија, што се обезбедуваат согласно Одлуката за привремено уплатување и насочување на дел од основниот данок на промет на производи и услуги во прометот и наплатените царини, други увозни давачки и лежарина („Службен весник на СРМ“ бр. 42/90, 45/90, 2/91, 9/91, 14/91, 18/91, 27/91 и 39/91) е во надлежност на Министерството за наука.

2. Средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Република Македонија од точката 1 на оваа одлука, ќе се користат за делумно покривање на договорените износи на поттикнувачките средства на учесниците (научни институции и истражувачко-развојни единици) од Република Македонија во југословенските проекти/програми што се прифатени за суфинансирање од страна на Сојузниот секретаријат за развој според Законот за обезбедување и користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/87) во периодот 1988 до 1990 година.

3. Расположивите средства периодично ќе се распределуваат, врз основа на доставена документација за проектите/програмите што се во тек на изработка, која опфаќа: Одлука за прифаќање на предлог за поттикнување и реализација на проекти/програми, Договор за меѓусебните права и обврски на учесни-

ците во реализацијата на проектот/програмата, Анексите на договорите за ревалоризација на утврдените средства, извештаите по години или завршните извештаи и копии од вирманите и изводите од СОК за извршените уплати на предодна сметка на средствата за учество во проектот/програмата и за добиените поттикнувачки средства во одредената година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2229/1
25 декември 1991 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев, с. р.

1225.

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91), министерст за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ ВО 1992 ГОДИНА

I

Според одредбите на оваа наредба во 1992 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување, откривање (дијагностицирање) и сузбивање на следните заразни и паразитски болести:

1. Антракс — црн пришт, бедреница;
2. Атипична чума кај живината;
3. Ауејцкиева болест;
4. Белодробна стронгилоза кај овците и желудечно-црвена стронгилоза кај говедата и овците;
5. Беснило;
6. Бруцелоза;
7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците;
8. Генитална кампилобактериоза;
9. Ензоотска леукоза кај говедата;
10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата;
11. Ехинококоза;
12. Инфективна анемија кај копитарите;
13. Инфективен бронхит кај живината;
14. Метилавест;
15. Класична чума кај свињите;
16. Краста;
17. Лептоспироза;
18. Заразно пресушување на бимето кај кравите;
19. Инфективен бовин ринотрахеитис-инфективен пустиларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ);
20. Заразна кривотница кај овците;
21. Заразни и паразитски болести на пчелите;
22. Заразни и паразитски болести на рибите;
23. Пироплазмоза;
24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина;
25. Трихомонијаза;
26. Туберкулоза;
27. Црвеница (црвен ветар) кај свињите;
28. Шушкавец.

Мерки за спречување, откривање и сузбивање на други заразни и паразитски болести кај животните од член 2 од Законот за заштита на животните од заразни болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/86 и 53/91) и член 6 од Законот за здравствената заштита на животните („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/87, 51/88, 20/90 и 28/91), ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТКРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ

1. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1992 година според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое последните 20 години е установен антракс.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Превентивната вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против антраксот ќе се изврши во сите претпријатија што се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж однадвор, ако фуражот потекнува од дистрикт на антраксот, односно кога не се знае неговото потекло.

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај животните се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

2. Атипична чума кај живината

Превентивна вакцинација на живината против атипичната чума (Њукастл-болест) задолжително ќе се врши на целата територија на Републиката два пати годишно, според планот на ветеринарната станица.

Вакцинацијата ќе се врши од 1 март до 31 мај 1992 година прв пат, и од 1 септември до 30 ноември 1992 година втор пат со мезогени или лентогени „Ла сота“ соеви на вирусот и тоа парентерално, окулназално или со распршување — спреј апликација (ако постојат услови за тоа).

Во населените места што се граничат со живинарски фарми, ќе се изврши трикратна вакцинација со вакцината „Ла Сота“.

Пернатата живина и пернатата дивеч во претпријатијата со организирано интензивно производство, мораат да се вакцинираат против атипичната чума кај живината, периодично и континуирано, според возраста на живината, така да се обезбеди солиден, траен имунитет.

Успехот на вакцинацијата се контролира со серолошко испитување кое е составен дел на имунопрофилаксата.

Заради сузбивањето и искоренувањето на Њукастл-болеста кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастл-болест кај перната живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

3. Ауејкциева болест

Во 1992 година ќе се изврши вакцинација против Ауејкциевата болест на сите свињи и прасиња во приватните и општествените свињарски фарми во кои оваа болест била утврдена во 1991 година и порано, како и во свињарските фарми каде ќе биде утврдена во 1992 година. Вакцинацијата на мајките мора да се изврши најмалку 14 дена пред прасењето.

4. Белодробна стронгилоза и желудечно-цревни паразити кај овците и козите

Од сите стада говеда и овци во општествените претпријатија како и од сите стада овци и говеда кај индивидуалните сточари во населените места во

кои постои сомнение дека овците и говедата се заразени со белодробна стронгилоза, односно со желудечно-цревни паразити ќе се зема материјал за лабораториско испитување.

Заради сузбивање и искоренување на овие паразитски (инвазиони) болести ќе се преземат соодветни ветеринарно-санитарни мерки.

5. Беснило

Превентивна вакцинација против беснилото на кучињата постари од 4 месеци ќе се изврши на целата територија на Републиката во периодот од 3 јануари до 31 март 1992 година.

Вакцинацијата ќе се врши со антирабична вакцина регистрирана за употреба во СФР Југославија. Кучињата од племенити раси и мачки можат да се вакцинираат со инактивирана вакцина.

Кучињата кои до 31 март 1992 година немаат 4 месеци возраст, односно кучињата кои во текот на годината ќе достигнат возраст од 4 месеци и новонабавените кучиња кои не се порано вакцинирани мораат да се вакцинираат против беснило во текот на четринаесет дена од денот кога ќе ја достигнат пропишаната возраст.

Заради сузбивање на беснилото кај животните ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на беснилото кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

6. Бруцелоза

а) Говеда

Од сите крави, јуници, јунчиња и бикови во претпријатијата во општествена сопственост, што се занимаваат со одгледување и гоеење на говеда, еднаш годишно, во период од 1 февруари до 31 мај 1992 година, мора да се земе крв за преглед на бруцелоза со серолошка постапка.

Крв од бикови, кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст, мора два пати годишно да се прегледа на бруцелоза.

Во 1992 година ќе се зема крв за преглед на бруцелоза од сите крави, јуници, јунчиња и бикови на индивидуалните сточари во општината, според планот на ветеринарната станица.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1992 година ќе се земе крв од 1/2 од вкупниот број на животни од став 3 на оваа точка а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1992 година од втората половина од преостанатите животни.

Земањето на крв за преглед на бруцелоза од говедата што се гојат ќе се изврши на почетокот на гоеењето.

Ветеринарните лекари се должни при секое посетување (абортус) на крави и јуници, да достават крв за лабораториско испитување.

б) Свињи

Сите приплодни свињи во претпријатијата во општествена сопственост мораат еднаш годишно да се прегледаат на бруцелоза. Испитувањето ќе се изврши до крајот на мај 1992 година. Крвта од назимки се прегледува пред почетокот на нивното користење за приплод (припуст).

Крв од нерези, кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување и природен припуст, мора два пати годишно да биде прегледана на бруцелоза. Еден од прегледите е пред вклучување на нерезите во приплод.

в) Овци и кози

Во период од 1 март до 30 јуни и од 1 септември до 30 октомври 1992 година ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од сите овци и кози постари од 3 месеци во населените места во општините.

Сите овци и кози постари од три месеци, во претпријатијата во општествената сопственост и кај индивидуалните сточари, кои одат од зимско на летно напасување, од една во друга општина или од еден во друг атар на истата општина, морат да

бидат испитани на бруцелоза 100%, што се докажува со уверението за здравствената состојба во кое се внесуваат податоците за бројот на серолошки испитаните животни, денот и резултатите од испитувањето, називот на ветеринарната организација што го извршила испитувањето и бројот на ушната маркица.

Пред испитувањето овците и козите мора да бидат трајно обележени со ушни маркици.

Ако во стадото овци и кози се утврди бруцелоза во поголем обем или ако болеста се појави во ограничени размери или ако при три едноподруго испитувања има позитивни животни, серолошки негативните животни кои потекнуваат од позитивните стада, по претходно прибавеното мислење од Републичката управа за ветеринарство ќе се испратат на колење.

Се забранува употреба и продавање за јавна потрошувачка на пресно бело сирење. Ова сирење може да се пушти во промет откако ќе престои 3 месеци во склад, заради ферментацијата и бактериолошки се испита.

Од сите нововнесени говеда, овци, кози и свињи за приплод и гоеење во Републиката, задолжително ќе се земе крв за преглед на бруцелоза најкасно од десеттиот ден од денот на нивното внесување.

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите, и свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/89).

7. Гангренозно воспаление на вимето кај овците

Од овци. Болни односно сомнителни на гангренозно воспаление на вимето, ќе се земе материјал за лабораториско испитување и врз основа на резултатот од испитувањето ќе се применат соодветни ветеринарно санитарни мерки.

8. Генитална кампилобактериоза

Брис или препуциален испирок од бикови кои се користат за производство на семе за вештачко осеменување, мора најмалку еднаш годишно, најкасно до 31 мај 1992 година, лабораториски да се испита на кампилобактериоза. Биковите кои се користат за природен јавен припуст, мораат два пати годишно да се испитаат на генитална кампилобактериоза. Првиот преглед мора да се изврши пред нивното користење за приплод односно користење на нивното семе за вештачко осеменување.

9. Ензоотска леукоза кај говедата

На дијагностичко испитување на ензоотска леукоза се подложуваат говедата што наполниле шест месеци од животот.

Дијагностичко испитување на приплодните говеда во општествена сопственост се врши еднаш годишно.

Една третина од земената крв од говедата за преглед на бруцелоза кај индивидуалните сточари, од точка 6 под а став 3 од оваа наредба лабораториски ќе се испита и на ензоотска леукоза.

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/89).

Секое новооткриено леукозно говедо, веднаш се испраќа на принудно колење.

10. Ентеротоксемија кај овците и заразен пролив кај јагнињата

Во населените места и во општествените овчарски фарми, каде во последните пет години (1986—1991) е утврдена ентеротоксемијата кај овците и заразниот пролив кај јагнињата, како и во подрачјата и фармите во кои оваа болест ќе биде установена во текот на 1992 година ќе се изврши вакцинација на овците и јагнињата со адекватна вакцина.

11. Ехинококоза

При вакцинација на кучиња против беснило ќе се изврши дехелминтизација против *Echinococcus granulosus* со средство кое со еднокротна или двократна апликација убива зрели и развојни форми на паразитот.

Во загрозените подрачја и кај овчарските кучиња, заради ерадикација на ехинококоза, во зимскиот период ќе се изврши трикратна дехелминтизација на кучињата. Втората дехелминтизација ќе се изврши 4—6 недели по првата а третата 4—6 недели по втората дехелминтизација.

Заради спречување на дисеминацијата на јајцата од паразитите, се обврзуваат сопствениците, најмалку 48 часа по третирањето, да ги држат своите кучиња во ограден простор, а нивниот фецес нештетно да го отстранат.

12. Инфективна анемија кај копитарите

Заради утврдување на инфективната анемија кај коњите, во текот на 1992 година ќе се земе крв од една петтина (20%) од сите коњи во општината, во населените места, според планот што ќе го изготви ветеринарниот инспектор.

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа точка, преглед на крвта на коњите мора да се врши еднаш годишно во претпријатијата, за одгледување на коњи, приплодни и спортски ергели, во пастуварници, коњички клубови, шумски и други работилишта (манипулации), од сите пастуви пред нивното лиценцирање и во сите запати каде што има повеќе од 10 коњи.

За природен припуст ќе се користат само лиценцирани пастуви кои не се инфицирани со инфективна анемија кај копитарите, што се докажува со потврда за извршено дијагностичко испитување.

Утврдување, сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај копитарите, ќе се врши согласно Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на инфективната анемија кај коњите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 39/88).

13. Инфективен бронхит кај живината

Во сите претпријатија што се занимаваат со живинарство, во 1992 година ќе се изврши заштитна вакцинација на подмладокот против инфективниот бронхит, според технолошкиот процес и упатството на производителот на вакцината.

14. Метилавест

Во сите населени места и општествените претпријатија што се занимаваат со сточарство, во кои со лабораториско испитување ќе се утврди метилавест кај овците и говедата, ќе се изврши најмалку двократно превентивно третирање против метилавеста. Првото третирање ќе се изврши во текот на пролетта, а второто во текот на есента 1992 година, според планот на ветеринарната станица и ветеринарните служби во претпријатијата што се занимаваат со сточарство.

15. Класична чума кај свињите

Поради неповолната епизоотиолошка состојба, задолжително ќе се врши превентивна вакцинација против класичната чума кај свињите на целата територија на Републиката.

Вакцинација на сите свињи постари од 3 месеци кај приватните производители ќе се врши 2 пати годишно и тоа во периодот март-април и септември-октомври, а вакцинацијата на приновениот подмладок, назимките, маториците и нерезите, кога ќе ги исполнат условите, наведени во упатството на вакцината која се употребува.

Вакцинацијата на свињите во општествените свињарски фарми и приватните свињарски фарми каде има повеќе од 10 свињи ќе се врши периодично и континуирано, според технолошкиот процес и упат-

ството на производителот на вакцината, така да се обезбеди траен имунитет.

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

16. Крста кај животните

Во населените места и во општествените овчарски фарми, во кои крстата кај овците била утврдена во 1991 година, најдоцна до крајот на април 1992 година, ќе се изврши паразитолошки преглед на овците.

Паразитолошко испитување на заразеност на овците и другите домашни животни со крста ќе се врши и во сите сомнителни случаи.

Заради сузбивање и искоренување на крстата на домашните животни ќе се преземат соодветни ветеринарско-санитарни мерки.

17. Лептоспироза

На дијагностичко испитување на лептоспироза подлежат најмалку еднаш годишно приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи во општествена сопственост.

Приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи кај индивидуалните сточари подлежат на дијагностичко испитување на лептоспироза најмалку еднаш во три години.

Во 1992 година ќе се зема крв за преглед на лептоспироза од една третина од приплодни говеда, приплодни свињи и приплодни коњи во општината, во населените места, според планот на ветеринарната станица.

Во периодот од 1 февруари до 30 јуни 1992 година ќе се зема крв најмалку од 1/2 од вкупниот број на приплодни говеда, свињи и коњи а во периодот од 1 септември до 30 ноември 1991 година од втората половина.

Заради сузбивање и искоренување на лептоспироза кај животните, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на лептоспирозата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

18. Заразно пресушување на вимето кај кравите

Во текот на 1992 година ќе се изврши, во растојание од околу 6 месеци, еднократен теренски преглед на пореметување на секрецијата на вимето и еднократен лабораториски преглед на млекото на заразното пресушување на вимето, од сите крави во претпријатијата што се занимаваат со сточарство како и еднократен лабораториски преглед на млекото од сите крави кај индивидуалните сточари кои продаваат млеко за јавна потрошувачка.

19. Инфективен бовин ринотрахеитис инфективен пустиларен вулвовагинитис (ИБР/ИПВ)

На дијагностичко испитување на ИБР/ИПВ подлежат еднаш годишно, центарот за вештачко осеменување, сите центри за тестирање на приплодни бикови (тестни станици) и објекти за репродукција (фарми).

Во центарот за вештачко осеменување, испитувањата на ИБР/ИПВ на сите приплодни ќе се изврши до крајот на мај 1992 година. Семето од секој приплодник ќе се испитува најмалку еднаш во три месеци.

Во објектите за репродукција (фармите) до крајот на мај 1992 година, ќе се земе крв од најмалку 20% од вкупниот број на животни за испитување на ИБР/ИПВ.

Заради сузбивање и искоренување на ИБР/ИПВ ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на инфективен бовин ринотрахеитис-инфективен пустиларен вулвовагинитис („Службен лист на СФРЈ“ бр. 63/89).

20. Заразна кривотница кај овците

Превентивна вакцинација на овците против заразна кривотница ќе се врши во населените места и во општествените овчарски фарми, што се сметаат за загрозуени од оваа заразна болест.

21. Заразни и паразитски болести на пчелите

Во периодот до 30 јуни 1992 година ќе се изврши преглед на заразни и паразитски болести кај пчелите (Американска чума на пчелино легло, акароза, ноземоза, и варооза), на сите кошници (сандаци) пчели, во претпријатијата што се занимаваат со пчеларство и кај индивидуалните пчелари, во места каде постои индикација или сомневање на заразни односно паразитски болести кај пчелите.

Контролно-дијагностичко испитување на американската чума на пчелиното легло во сите пчеларници во кои е утврдена таа зараза, ќе се изврши во септември или октомври.

На дијагностичко испитување на акароза, ноземоза и варооза подлежат еднаш годишно, до крајот на март 1991 година сите пчеларници од кои се пуштаат во промет пчелни заедници и пчелни заедници за одгледување на матици.

Заради сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести на пчелите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

22. Заразни и паразитски болести на рибите

Во текот на 1992 година ќе се изврши најмалку два прегледи на вештачки рибници, природни и вештачки езера, а при сомневање на појава на заразни и паразитски болести на рибите, ќе се земе и испрати материјал на лабораториско испитување.

Одгледувалиштата на пастрмки најмалку два пати годишно подлежат на дијагностичко испитување на фурункулоза кај пастрмките. Мострите за лабораториски испитувања се земат така што едно земање на мострите да се изврши во лето — кога температурата на водата е највисока, а друга во време на мрестењето на пастрмките.

Во летниот период, од секоја категорија пастрмки, (освен матици) во одгледувалиштето се зема мостра од 30 живи пастрмки со послаба кондиција, фатени покрај испустот на базенот, а во сезоната на мрестот мострата ја сочинуваат 10 измрестени матици.

Во рибниците за производство на пастрмки ќе се изврши:

— клиничко и лабораториско испитување на подмладокот до 3 месеци старост и пастрмките постари од три месеци на вртичавост (брливост) кај пастрмките;

— во периодот март-април, вирусолошко испитување на подмладокот, а во декември испитување на матичното јато, (пастрмки матици) на вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките;

— лабораториско (вирусолошко) испитување на подмладокот, во јуни, а матичното јато во декември на појавата на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките.

Во сите рибници за производство на крап, во периодот март-април 1992 година, ќе се изврши преглед на здравствената состојба на рибите, заради откривање на појава на пролетната вирамија кај крапот (ПВК) а во септември ќе се испитаат на присутноста на антитела на ПВК во матичното јато.

Сузбивање и искоренување на фурункулозата кај пастрмката ќе се врши согласно Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на фурункулозата кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ“ број 72/91).

Сузбивање и искоренување на вртичавоста (брливоста) кај пастрмките ќе се врши согласно Правилникот за мерките за спречување и искоренување на вртичавоста кај пастрмките („Службен лист на СФРЈ“ бр. 72/91).

23. Пироплазмоза

Во периодот од 1 април до 30 септември 1992 година во подрачјата загрозени од пироплазмоза, ќе се изврши најмалку двократно капење со противкрелжни средства на овците и говедата и на сите новонабавени говеда и овци од благородни раси.

24. Тифус и салмонелоза кај пернатата живина

Дијагностичко испитување на тифус кај живината, во јатата на пернатата живина, во 1992 година ќе се врши согласно член 4, 5, 6 и 7 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на тифусот кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

Дијагностичко испитување на салмонелоза кај живината, во јатата на пернатата живина, во 1992 година ќе се врши согласно член 4 од Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на салмонелоза кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/88).

25. Трихомонијаза

Биковите кои се користат за природен јавен припуст, мораат најмалку два пати во текот на 1992 година, лабораториски да се испитаат на трихомонијаза.

Во центарот за вештачко осеменување, биковите кои се користат за добивање на семе за вештачко осеменување, мораат најмалку еднаш годишно да се испитат на трихомонијаза.

Првиот преглед мора да се изврши пред нивно користење за природен припуст, односно за добивање на семе за вештачко осеменување.

26. Туберкулоза**а) Говеда**

За дијагностичко испитување на говедата на туберкулоза подлежат сите говеда што наполните 3 месеци.

Во претпријатијата што се занимаваат со одгледување и гоеење на говеда, ќе се изврши еднакратна туберкулинизација во периодот од 1 февруари до 31 мај 1992 година.

Дијагностичко испитување на говедата кај индивидуалните сточари се врши еднаш годишно ако тие говеда се наоѓаат кај сточарите кои ставаат во промет млеко и млечни производи за исхрана на луѓето.

Ако производителите не стават во промет млеко и млечни производи, ќе се врши туберкулинизација еднаш во три години, односно ќе се врши еднакратна туберкулинизација на една третина на говедата кај индивидуалните сточари во општината, во населените места, според планот на ветеринарната станица.

Дијагностичко испитување на туберкулоза на говедата од став 3 и 4 од оваа точка ќе се врши во периодот од 1 февруари до 30 јуни и од 1 септември до 30 ноември 1992 година.

За обновување на матичното стадо можат да се користат говедата, кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на туберкулоза.

б) Свињи

Дијагностичко испитување на свињи на туберкулоза се врши со метод на симултана интрадермална туберкулинизација, со авијарен и бовин стандарден туберкулин.

Туберкулинизација на сите приплодни свињи и свињите за приплод наменети за продажба, со наполнети четири месеци, се врши еднаш годишно најкасно до крајот на октомври 1992 година.

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата и свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/89 и 53/90).

27. Црвеница (црвен ветер) кај свињите

Превентивна вакцинација на свињите против црвеницата, во зависност од епизоотиолошката состојба, ќе се врши во населените места и во општенствениите свињарски фарми што се сметаат за загрозени од оваа заразна болест.

28. Шушкавец

Во сите дистрикти на шушкавецот (подрачјето во кое во последните 5 години е установен шушкавец) превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во периодот од 1 април до 31 мај 1992 година според упатството на производителот на вакцината.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација како и подмладокот кој ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Превентивна вакцинација на говедата, против шушкавецот ќе се изврши во сите претпријатија што се занимаваат со сточарство и се снабдуваат со фураж однадвор ако фуражот потекнува од дистрикт на шушкавецот, односно кога не се знае неговото потекло.

Заради сузбивањето и искоренувањето на шушкавецот се применуваат соодветни ветеринарно санитарни мерки.

III

Утврдувањето на болестите од дел I на оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод во една од овластените ветеринарно-дијагностички организации во земјата.

IV

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1992 година.

Бр. 11-3620/2

18 декември 1991 година
СкопјеМинистер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с. р.**1226.**

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ“ — МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Домот на културата „25 Мај“ — Македонски Брод, се именуваат:

Милена Димоска, новинар и

Ристо Рувчески, одборник во СО Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5253/1

25 декември 1991 година
СкопјеПретседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1227.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 28/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „КИРО СПАНЦОВ — БРКО“ — КАВАДАРЦИ

1. За претставници на Републиката во Советот на УЦСО „Киро Спанцов — Брко“ — Кавадарци, се именуваат:

Панчо Минов, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Боро Митрев, директор на ЦМЕР — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5255/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р

1228.

Врз основа на член 248 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 23/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ТЕХНИЧКА И МЕДИЦИНСКА НАСОКА „МИРЧЕ АЦЕВ“ — ПРИЛЕП

1. За претставници на Републиката во Советот на УЦ за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“ — Прилеп, се именуваат:

Душан Абрашоски, вработен во Заводот за здравствена заштита го Прилеп и

Милка Хаџи Илиоска, индивидуален работодавен орган на ОУ „Добре Јовановски“ — Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5256/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р

1229.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАРШАЛ ТИТО“ — ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Маршал Тито“ — Тетово, се именуваат:

Драгче Горѓевски, професор во ЦНО „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово,

Душко Илиески, секретар во Народна техника — Тетово и

Живко Костоски, директор на Работничкиот универзитет „Вељко Влаховиќ“ — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5257/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1230.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУМ „ЛАЗО МИЦЕВ РАЛЕ“ — КАВАДАРЦИ

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУМ „Лазо Мицев Рале“ — Кавадарци, се именува Костадин Манчев, пензионер од Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5259/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1231.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ПЕРЕ ТОШЕВ“ — С. РОСОМАН

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Пере Тошев“ — с. Росоман, се именува Горе Танчев, вработен во ТРО „Вишешница“ — с. Росоман.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5260/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1232.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ — ГАБЕРОТ“ — С. ВАТАША

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Димката Ангелов — Габерот“ — с. Ваташа, се именува Камо Вешков, вработен во „Тиквеш-транс“ — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5258/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1233.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ТОДЕ ХАЦИ ТЕФОВ“ — КАВАДАРЦИ

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Тодџе Хаџи Тефов“ — Кавадарци, се именува Диме Бакев, инж. агроном во АК „Тиквеш“ — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5261/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1234.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91

и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ — КАВАДАРЦИ

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, се именува Никола Димитров, инж. агроном во АК „Тиквеш“ — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5262/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1235.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — КАВАДАРЦИ

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ — Кавадарци, се именува Ленче Атанасова, судија во Општинскиот суд за прекршоци — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5263/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1236.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ТОШО ВЕЛКОВ“ — ПЕПЕТО — КАВАДАРЦИ

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Тошо Велков — Пепето“ — Кавадарци, се име-

нува Здравко Недев, дипл. металург, вработен во „Фени-мак“ — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5243/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1237.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИМКАТА АНГЕЛОВ — ГАБЕРОТ“ — КАВАДАРЦИ

1. За претставник на Републиката во Советот на ОУ „Димката Ангелов — Габерот“ — Кавадарци, се именува Трајче Петров, наставник во пензија — Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5244/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1238.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МОША ПИЈАДЕ“ — ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Моша Пијаде“ — Гостивар, се именуваат:

Зорица Јорданоска, референт по култура во ПЕ „Гостивар“ на Министерството за образование и физичка култура и

Исмаил Редџипи, пензионер.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5245/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1239.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — ШТИП

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Димитар Влахов“ — Штип, се именуваат:

Стефан Минов, електроинженер, вработен во „Електросток“ — Штип и

Спаско Симоновски, професор и индивидуален работоводен орган на ГА „Гоце Делчев“ — Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5246/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1240.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЗУФЕР МУЗИК“ — ТЕТОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Зуфер Музик“ — Тетово, се именуваат:

Кенан Адили, помошник на директорот на УЦ „Моша Пијаде“ — Тетово и

Хајрули Нехат, вработен во ПЕ „Тетово“ на Педагошкиот завод на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5247/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1241.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „19 МАРТ“ — С. ГРУПЧИН**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „19 Март“ — с. Групчин, се именуваат: Ирфан Адеми, в. д. шеф на Месната канцеларија с. Групчин и Рауф Алин, вработен во Амбулантата во с. Групчин.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10 5248/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1242.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. БАЈЛОВЦЕ — КУМАНОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Бајловце — Куманово, се именуваат:

Зоран Алексовски, вработен во АИК „Куманово“ и
Горѓи Денковски, вработен во „Купром“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5249/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1243.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „САБЕДИН БАЈРАМИ“ С. КАМЕЊАНЕ — ТЕТОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Сабедин Бајрами“ с. Камењане — Тетово, се именуваат:

Сафет Абаз, вработен во Месната канцеларија во с. Боговиње и

Несет Јусуфи, продавач во 33 „Карабуња“ с. Камењане.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10 5250/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1244.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „МАЛИНА ПОПИВАНОВА“ — КОЧАНИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Малина Попиванова“ — Кочани, се именуваат:

Доне Јанчев, шумарски инженер во АД „Треска“ — „Борис Кидрич“ — Кочани и
Борис Симеонов, машински техничар во ПОС „Хартија“ — Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5251/1

25 декември 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1245.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91) и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ С. ДРАГОМАНЦЕ — КУМАНОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Христијан Карпош“ с. Драгоманце — Куманово, се именуваат:

Борко Антевски, земјоделец во с. Драгоманце и
Милорад Јовановски, земјоделец.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5252/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1246.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КАРПОШ“ С. УМИН ДОЛ — КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Карпош“ с. Умин Дол — Куманово се именуваат:

Шаби Седати, вработен во ЗЗ „Никунштат“ — Куманово и

Стојан Трајковик, инженер металург во ф-ка „Искра“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5221/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1247.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЛИРИЈА“ С. ОТЉА — КУМАНОВО

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Лирија“ — с. Отља — Куманово, се именуваат:

Минир Адеми, професор во ОУ „Бајрам Шабани“ — Куманово и

Исмаил Куртини, невработен.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5222/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1248.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЧЕДЕ ФИЛИПОСКИ“ С. ВРАПЧИШТЕ — ГОСТИВАР

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Чеде Филипошки“ с. Врапчиште — Гостивар, се именуваат:

Јане Петрески, вработен во СО Гостивар и

Боге Трески, професор во Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5223/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1249.

Врз основа на член 245 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ИВО РИБАР ЛОЛА“ — С. РОСТУШЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Иво Рибар Лола“ — с. Ростуше се именуваат:

Зорица Јорданоска, социјален работник во ПЕ Гостивар на Министерството за труд и социјална политика и

Јане Петрески, вработен во ПЕ Гостивар на Министерството за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5224/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1250.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Куманово, се избираат:

Горан Пешевски, дипл. правник, вработен во МИП „11 Ноември“ — Куманово и

Томе Стојанов, вработен во ПЕ на Министерството за образование и физичка култура — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5225/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1251.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „25 МАЈ“ — МАКЕДОНСКИ БРОД

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „25 Мај“ — Македонски Брод се избираат:

Борче Анѓелкоски, вработен во ПОС „Шумарство“ — Македонски Брод и

Томислав Петрески, наставник во СОУ „Единство“ — Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5226/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1252.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91) и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПРПАРИМИ“ С. ЧЕГРАНЕ — ГОСТИВАР

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Прпарими“ с. Чеграње — Гостивар се именуваат:

Ремзи Бејта, дипл. правник во СО Гостивар и Љубе Георгиевски, заменик на јавниот правобранител во Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5227/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1253.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 41/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ПРПАРИМИ“ С. РЕЧИЦА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на ОУ „Прпарими“ — с. Речица, се именуваат:

Невзат Алиу, вработен во УЦ „Моша Пијаде“ и Раим Имери, вработен во ЦНО „К. Пејчиновиќ“ — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5228/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

1254.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 41/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „САНДО МАСЕВ“ — СТРУМИЦА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Сандо Масев“ — Струмица, се именуваат:

Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Република Македонија и

инж. Ѓорѓи Ристов, вработен во ПЗС „Коминг“ — Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5229/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

1255.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 41/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КАРПОШ“ — С. УМИН ДОЛ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Карпош“ — с. Умин Дол — Куманово, се именуваат:

Тања Арсовска, уредник во Радио Куманово и Ангел Величковски, командант на Општинскиот штаб на ТО — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5230/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

1256.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЧЕДЕ ФИЛИПОВСКИ“ — С. ВРАПЧИШТЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Чеде Филиповски“ — с. Врапчиште, се именуваат:

Стефче Стефаноски, директор на СОК — Филијала Гостивар и

Живе Стефаноски, индивидуален работоводен орган на Ученичкиот дом во Гостивар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5231/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

1257.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ИВО РИБАР ДОЛА“ — С. РОСТУШЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Иво Рибар Дола“ — с. Ростуше, се именуваат:

Јаков Јанкуловски, индивидуален работоводен орган на Медицинскиот центар во с. Ростуше и

Пандил Ѓироски, пензионер од с. Битуше.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5241/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

1258.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 25 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЛЕ КАНИНСКИ“ — БИТОЛА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Коле Канински“ — Битола, се именуваат:

Димитар Димитровски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Грајан Мицевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-5241/1

25 декември 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ**РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

Врз основа на член 25 и 27 од Законот за изменување и дополнување на Законот за вработување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91), Советот на Републичкиот завод за вработување, на седницата одржана на 20 декември 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, ОПРЕМАТА, ИНВЕНТАРОТ И ДРУГИТЕ РАБОТИ, АРХИВАТА, ДОКУМЕНТАЦИЈАТА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА И СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Со конституирањето на Советот на Републичкиот завод за вработување од 20 декември 1991 година, престануваат со работа Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, Здружената самоуправни интересна заедница за вработување на град Скопје и општинските самоуправни интересни заедници за вработување во Републиката.

Работите и надлежностите на самоуправните интересни заедници за вработување од став 1 на овој член ги презема Републичкиот завод за вработување.

Член 2

Работниците вработени во самоуправните интересни заедници за вработување, засноваат работен однос со Републичкиот завод за вработување, смета на од 20 декември 1991 година.

До донесувањето на општите акти на Републичкиот завод за вработување, преземените работници правата од работен однос ги остваруваат во согласност со постојните општи акти.

Член 3

Оптемата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите на самоуправните интересни заедници за вработување ги презема Републичкиот завод за вработување.

Основите и обртните средства, освен паричните средства, до донесувањето на општите акти на Републичкиот завод за вработување ги користат службите за вработување во Републиката.

Член 4

До донесувањето на општите акти на Републичкиот завод за вработување, раководењето со службите за вработување ќе го вршат овластени лица од страна на вршителот на должност директор на Републичкиот завод за вработување

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

**СОВЕТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 02-1680

20 декември 1991 година

Скопје

Претседател,

Радмила Мадевска, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ**

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува дека во спорот за стекнување без основ помеѓу тужителот Комерцијална банка АД — Скопје и тужениот Димитров Јордан од Скопје, ул. „Титоввелешка“ бр. 79, претходно живеел на ул. „Димитар Влахов“ бр. 60, Кочани, а сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 3.110,80 динари.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ и на огласната табла на судот или да постави полномошник кој ќе го застапува во спорот. Во спротивно, по истекот, на овој рок, во смисла на чл. 84 од ЗПП, ќе му биде поставен за привремен застапник адвокат од Скопје кој ќе го застапува тужениот сè додека тој или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XX П.
бр. 3917/90. (237)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води постапка заради испразнување на општествен стан по тужбата на тужителот Музичко балетски училищен центар „Илија Николовски — Луј“ — Скопје, против тужената Билјана Гаврилска од Скопје, сега со непозната адреса во Франција.

Согласно чл. 84, став 2, точка 5 за привремен застапник на тужената и е поставен адвокат Даница Стошиќ кој ќе ја застапува тужената во постапката се додека таа и нејзин полномошник не се појават

пред судот односно додека Органот за старателство не го известил судот дека поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 2658/91. (249)

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за долг по тужбата на тужителот Џемаил од Џемаил од Радовиш, против тужениот Усеинов Реџаи од Радовиш со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 37.000 динари.

Се повикува тужениот Усеинов Реџаи да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, за привремен застапник ќе му биде поставен Андон Атанасов, дипл. правник од Радовиш, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот сè додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 312/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка од тужителот Јашари Ештреф Џеват од Тетово, ул. „Р. Цониќ“ бр. 84, против Јашари Садике, Јашари Љаџиф и Јашари Ештреф Садик, сите од Тетово, ул. „Р. Цониќ“ бр. 84, а тужениот Ештреф Садик сега на работа во Швајцарија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Јашари Ештреф Садик со непозната адреса во Швајцарија да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да достави адреса или свој полномошник.

По истекот на овој рок судот ќе му постави старател кој ќе се грижи за неговите права и обврски во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 720/91.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за долг по тужбата на тужителката Мемети Азбие од с. Непроштено, против тужените Ариф Имерзат и Ариф Нерџиван, двете од с. Г. Орашје, Тетовско, сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 1850 ДМ.

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 15 дена во судот или да постават свој полномошник. Во спротивно, по истекот на рокот, судот на истите ќе им одреди привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси сè до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1143/91.

Пред овој суд се води спор за повраќај на заем по тужбата на тужителката Беџири Азизе од Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 25, против тужениот Ариф Ариф Абдираман од с. М. Речица, Тетово, моментално во Загреб, со непозната адреса. Вредност на спорот 18 илјади ДМ.

Се повикува тужениот Ариф Ариф Абдираман од с. М. Речица, Тетово, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово или да постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател, кој ќе ги штити неговите права и интереси сè до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1549/91.

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителите Фејзулаи Нехат и Фејзула од с. Гермо, против тужениот Мустафа Насер од с. Гермо, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Мустафа Насер од с. Гермо, сега со непозната место на живеење, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот пред

Општинскиот суд во Тетово, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1398/91.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на Срејко Јаневски од Тетово, против Сулејман Елхем Селмани од с. Пирок. Вредност на спорот 23.500 динари.

Се повикува тужениот Сулејман Елхем Селмани од с. Пирок, сега со непозната адреса во Германија, да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово или во тој рок да одреди свој полномошник. Доколку тужениот не се јави ниту одреди полномошник, преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе му биде одреден привремен застапник кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1482/91.

Пред овој суд се води спор за предавање во владение по тужбата на тужителот РО за стопанисување со градски стадион и други спортски објекти „Тетово“ — Тетово, против тужениот Адиле Зекирија од Тетово, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува лицето Адиле Зекирија да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или да постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1428/91.

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета — регрес на ЗОИЛ „Македонија“ — Централна Скопје против тужениот Муамет Реџеџи од Тетово, ул. „29 Ноември“ бр. 62, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена во судот, да достави адреса или овластено полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1325/91.

Пред овој суд се води постапка за долг по тужбата на тужителот Акционерско друштво „Интермаркет“ — Тетово против тужениот Исљам Хоџа, сопственик на самостоен трговски дуќан „Будаково“ — Штимље — Космет, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во судот, да достави адреса или овластено полномошник кој ќе го застапува во постапката до нејзиното окончување. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 495/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за предлог за издавање платен налог на тужителот ОП „Осогово“ — Скопје против тужениот Имери Винету од с. Жировница, сега на привремена работа во СР Германија, со непозната адреса. Вредност на спорот 1395,70 динари.

На тужениот му се поставува за привремен застапник Тримчески Ратко, социјален работник во Центарот за социјална работа во Гостивар. Привремените застапници ќе го застапува тужениот во текот на постапката сè додека не се јави лично или негов полномошник односно додека Органот за старателство не го известил судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, ПЛ. бр. 35/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

Пред Општинскиот суд во Крива Паланка се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Даница Ристовска од Крива Паланка, против тужениот Драган Ристовски, на привремена работа во Франција, со непозната адреса.

За привремен застапник на тужениот му е поставен адвокатот Филип Митовски од Крива Паланка, кој во постапката ќе ги преземе сите права и обврски на законски застапник, сè додека тужениот или негов полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, П. бр. 373/90. (243)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред овој суд е поведена постапка по тужбата на тужителот Електростопанство на Македонија — Скопје, погон Електрострумица од Струмица, против тужениот Тасев Ванчо од Струмица, ул. „Дрварска“ бр. 43, со непозната адреса.

Се повикува Тасев Ванчо од Струмица да се јави во Општинскиот суд во Струмица или, пак, да достави точна адреса на живеење во рок од 15 дена. Ако лицето не се јави во одредениот рок или, пак, не достави точна адреса на живеење, ќе биде застапуван од Лидија Аризанова од Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 62, стручен соработник во Општинскиот суд во Струмица, сè додека истиот не се јави или, пак, не достави свој полномошник кој ќе го застапува во спорот.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 834/91

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип се води постапка за оспорување на татковство по тужбата на тужителката Есма Мемич против тужениот Реџепи Скендер од с. Светле — Подуево.

Вредност на спорот 1000,00 динари.

Се повикува тужениот Реџепи Скендер од с. Светле — Подуево да се јави пред Општинскиот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас, да достави своја точна адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 910/91.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Срег. бр. 4806 од 31. X. 1990 година, на регистарска влошка бр. 2-6307-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основането и конституирањето на станбената задруга под фирма: Станбена задруга „Сингелик“, Ц. О., Скопје, ул. „И. Л. Рибар“ бр. 2, Станбената задруга е основана со акт на основање под бр. 0101 од 27. IV. 1990 година, а основачи се: Чангов Душко, Велковски Тодорче, Прлинчевиќ Македонка, Чангова Сузана, Лутовски Зоранчо, Давидовски Тони, Ѓуриќ Миодраг, Флорим Гаши, Слезенковска Светлана, Маџовски Симеон, Мирчески Цеко, Соколовски Ристо, Бошковиќ Мирко, Соколовски Зоран, Павловски Милан, Илиевски Трипун, Мијалковски Милан, Арсовски Љупчо, Жантевски Сашо и Станковски Игор.

Дејности на задругата се:

— вршење на инвестициони работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбените згради во кој се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга;

— организирање на штедење за стан на членовите на задругата;

— купување на станбени згради и станови, како и деловни простории доколку истите се предвидени

во станбените згради во кој се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга заинтересирани за вршење на дејност со личен труд, од општествени правни лица за потребите на своите членови;

— набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станбени згради, станови и деловни простории за своите членови и

— одржување на станбените згради и станови на членовите на задругата.

Станбената задруга во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Станбената задруга за своите обврски сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Велковски Тодорче, раководител, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4806/90. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 6362/90 од 27. II. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-22-2-0-0, го запиша во судскиот регистар следното Се брише Основната задружна организација за земјоделско производство „Шар“ — Тетово, ул. „Пазарска“ бб, во состав на Земјоделско-пчеларската задруга „Напредок. Н. Сол. О. со ООЗТ, Скопје, ул. „Антон Попов“, поради усогласување на Земјоделско-пчеларската задруга „Напредок“, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 3.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6362/90. (184)

О Г Л А С И

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението СТ бр. 1446/91 од 20. XII. 1991 година, е отворена постапка за присилно порамнување на должникот Акционерско друштво за производство на спортска конфекција и трговија со опрема за спорт, лов и риболов „Македонија спорт“ — Скопје, со неговите доверители.

Понудата на должникот АД „Македонија спорт“ — Скопје, за присилно порамнување со неговите доверители гласи:

Исплата на побарувањето на доверителите во мален износ од 40% во рок од 2 години од постигнатото присилно порамнување.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ на изводот од огласот за покана за склучување на присилно порамнување, со поднесок во 2 примероци со докази да му ги пријават на советот за порамнување своите побарувања.

За управник на присилното порамнување се именува Ѓорчески Стојан од Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 69.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата и гласање по објавениот предлог за присилно порамнување за 29. I. 1992 година во 8 часот во овој суд, соба број 60.

Огласот по предлогот за присилно порамнување е истакнат на огласна табла на овој суд на 20. XII. 1991 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (197)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 248/90 од 17. IX. 1991 година отвори стечајна постапка над „Македонска пчела“, Претпријатије за земјоделско производство од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 5/3-1.

За стечаен судија се именува Ружица Топличанска, судија на овој суд.

За стечасн управник се назначува Доксе Дилиповски од Скопје, ул. „Бриселска“ бр. 7/3-6, тел. 258-375. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријавата во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема стечајниот должник, без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања за 10. I. 1992 година во 8 часот соба бр. 81 на овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (199)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение СТ. бр. 142/91 од 28. X. 1991 година отвори стечајна постапка на Приватното претпријатие „Пеко“ Кавадарци ул. „Илинденска“ бр. 60.

За стечасн судија е именувана Рина Андреева судија на овој суд.

За стечасн управник се назначува Владо Ридов од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 27/а, телефон 75-028. Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата на стечајниот должник за 22. I. 1992 година во 8 часот, соба број 60 при овој суд. Огласот е објавен на огласната табла на 20. XI. 1991 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (198)

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, остависки расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и слично — 400,00 динари;

2. — Јавни наддавања и конкурси — 25,00 динари, за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружен труд — 160,00 динари за еден ред чука на машина;

4. — Запишување во судскиот регистар на дуќаните и приватните претпријатија — 160,00 динари за еден ред чука на машина;

5. — Ликвидации и санации на работните организации — 25,00 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

6. — Огласување за неважни: ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ — 25,00 динари од збор;

7. — Огласување за неважни: тековни книшки, полиси, гарантни и кредитни писма, сервисни книшки — 200,00 динари;

8. — Меници, барирали чекови и акцептни налози — 500,00 динари;

9. — Решение — одобрение за вршење на заштетна дејност — 300,00 динари;

10. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 150,00 динари;

11. — Објавување акти на заседници и на работните организации 3.500,00 динари од една страница.

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7, 8, 9 и 10 во „Службен весник на Република Македонија“, парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во законски рок.

Ова тарифа ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и ќе се применува од 1. I. 1992 година.

ОБЈАВИ

Врз основа на член 4 од Законот за исплата на личните доходи и други лични примања во Републиката („Службен весник на СРМ“ број 2/91), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Просечниот месечен чист личен доход по вработен во Републиката во месец октомври 1991 година намален за ефектот од процентот на бројот на вработените кои не исплатиле личен доход во месецот во кој се врши исплатата, изнесува 6.588,51 динари.

2. Поради примена на ефектот на вработените кои не исплатиле личен доход, личниот доход за месец октомври 1991 година (6.588,51 динари) споредено со тој од месец октомври 1990 година (3.771,00 динари), кој е применет за исплата на пензиите за месец декември 1990 година, покажува пораст од 74,70%.

Министер

за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

Врз основа на членовите 34 и 59 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90, 27/90 и 10/91), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Загарантираниот личен доход за полно работно време на работникот за месец декември 1991 година изнесува 4.770,20 динари.

2. За остварување на правата во областа на општествените дејности за кои основ е загарантираниот личен доход, за месец декември 1991 година тој изнесува 3.816,10 динари.

Министер

за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с. р.

СОДРЖИНА

1205.	Одлука за помилување на осудени лица	929
1206.	Одлука за привремено финансирање на функциите на Република Македонија, во 1992 година	929
1207.	Одлука за стапката на придонесот од личниот доход за пензиското и инвалидското осигурување од 1 декември 1991 година	929
1208.	Одлука за стапките на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување од доходот за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење од 1 декември 1991 година	930
1209.	Одлука за стапките и основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување во Македонија	930
1210.	Одлука за разрешување од должност судија на Општинскиот суд во Струмица	932
1211.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје	932
1212.	Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител на Македонија	932
1213.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател и членови на комисиите на Собранието на Република Македонија	932
1214.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за производство на филмови „Вардар филм“ — Скопје	932
1215.	Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура — Скопје	933
1216.	Одлука за разрешување од функцијата заменик на јавниот обвинител во Општинското јавно обвинителство во Тетово	933

1217. Одлука за разрешување и определување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на Република Македонија — — — — —	933	1240. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Зуфер Мушиќ“ — Тетово — — — — —	943
1218. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО за производство на филмови „Вардар филм“ — Скопје — — — — —	933	1241. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „19 Март“ — с. Групчин — — — — —	944
1219. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	934	1242. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Бајловце — Куманово — — — — —	944
1220. Одлука за разрешување од должноста судија на општинскиот суд во Струмица — — — — —	934	1243. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Сабедин Бајрами“ с. Камењане — Тетово — — — — —	944
1221. Одлука за именување на Одлуката за избор на надворешни членови на комисиите на Собранието на Република Македонија од редот на научните и стручните работници — — — — —	934	1244. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Малина Попиванова“ — Кочани — — — — —	944
1222. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ — — — — —	934	1245. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кристијан Карпош“ с. Драгоманце — Куманово — — — — —	944
1223. Програма за преземање и дополнување на Програмата за премер и катастар на недвижностите во периодот од 1991 до 1995 година — — — — —	935	1246. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Карпош“ с. Умин Дол — Куманово — — — — —	945
1224. Одлука за користење на средствата за поттикнување на технолошкиот развој на Република Македонија во 1991 година — — — — —	936	1247. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Лирија“ с. Отља — Куманово — — — — —	945
1225. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни и паразитски болести во 1992 година — — — — —	936	1248. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Чеде Филиповски“ с. Врапчиште — Гостивар — — — — —	945
1226. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Домот на културата „25 Мај“ — Македонски Брод — — — — —	940	1249. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Иво Рибар Лола“ с. Ростуше — — — — —	945
1227. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УЦСО — „Киро Спанцов-Брко“ — Кавадарци — — — — —	941	1250. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Народниот театар во Куманово — — — — —	946
1228. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на УЦ за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“ — Прилеп — — — — —	941	1251. Одлука за избор на членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „25 Мај“ — Македонски Брод — — — — —	946
1229. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Маршал Тито“ — Тетово — — — — —	941	1252. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Прпарими“ — с. Чегране — Гостивар — — — — —	946
1230. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУМ „Лазо Мицев-Рале“ — Кавадарци — — — — —	941	1253. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Прпарими“ — с. Речица — — — — —	946
1231. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Перо Тошев“ с. Росоман — — — — —	941	1254. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Сандо Масев“ — Струмица — — — — —	947
1232. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Димката А. Габерот“ с. Ваташа — — — — —	942	1255. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Карпош“ — с. Умин Дол — Куманово — — — — —	947
1233. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Тоде Хаци-Тесов“ — Кавадарци — — — — —	942	1256. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Чеде Филиповски“ — с. Врапчиште — — — — —	947
1234. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Страшо Пинџур“ — Кавадарци — — — — —	942	1257. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Иво Рибар Лола“ — с. Ростуше — — — — —	947
1235. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Гоце Делчев“ — Кавадарци — — — — —	942	1258. Одлука за именување членови на Конкурсна комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Коле Канински“ — Битола — — — — —	948
1236. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Тошо Велков-Пепето“ — Кавадарци — — — — —	942		
1237. Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на ОУ „Димката Ангелов-Габерот“ — Кавадарци — — — — —	943	Општи акти на Фондовите и заводите	
1238. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Моша Пијаде“ — Гостивар — — — — —	943	СКОПЈЕ	
1239. Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Димитар Влахов“ — Штип — — — — —	943	127. Одлука за преземање на работниците, опремата, инвентарот и другите работи, архивата, документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите за Самоуправните интересни заедници за вработување — — — — —	948